

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика (“Службен весник на РМ” бр. 96/2018 и “Службен весник на РСМ” бр.96/2019) и член 8 од Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт (“Службен весник на РСМ” бр. 103/2019), а имајќи ги во предвид Законот за акцизите (“Службен весник на РМ” бр. 32/2001...120/18 и “Службен весник на РСМ” бр.108/2019), Законот за данокот на додадена вредност (“Службен весник на РМ” бр. 44/99...198/18 и “Службен весник на РСМ” бр.98/2019 и 124/2019), Законот за животната средина (“Службен весник на РМ” бр. 53/2005... 99/18) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати (“Службен весник на РМ” бр.138/09...51/14), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 26.08.2019 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати**  
**и горива за транспорт**

**Член 1**

(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт, изнесуваат:

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| - Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95      | - | 66,50 (денари/литар)     |
| - Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98      | - | 68,50 (денари/литар)     |
| - Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     | - | 61,00 (денари/литар)     |
| - Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) | - | 51,00 (денари/литар)     |
| - Мазут М-1 НС                            | - | 32,574 (денари/килограм) |

(2) Трговците на големо и трговците на мало со нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени од став (1) од овој член.

(3) Највисоките малопродажни цени формирани согласно став (1) на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата.

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот за данокот за додадена вредност.

## Член 2

(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1 од оваа Одлука, содржани се и највисоките набавни цени, кои изнесуваат:

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| - Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95      | - | 27,010 (денари/литар)    |
| - Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98      | - | 28,826 (денари/литар)    |
| - Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     | - | 29,438 (денари/литар)    |
| - Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) | - | 29,907 (денари/литар)    |
| - Мазут М-1 НС                            | - | 25,515 (денари/килограм) |

## Член 3

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука, содржан е и највисокиот надоместок за големопродажна маржа во износ од 1,20 денари/литар, односно 1,20 денари/килограм за мазутот М-1 НС .

## Член 4

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука, содржан е надоместокот за највисока малопродажна маржа за Еуросупер БС-95, Еуросупер БС-98 и Еуродизел БС (Д-Е V) во износ од 4,60 денари/литар, односно за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) во износ од 4,71 денари/литар, и вклучени транспортни трошоци од склад до бензински станици во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати, со исклучок за мазутот М-1 НС.

## Член 5

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

|   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| - Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95      | - | 0,080 (денари/литар)    |
| - Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98      | - | 0,080 (денари/литар)    |
| - Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     | - | 0,030 (денари/литар)    |
| - Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) | - | 0,040 (денари/литар)    |
| - Мазут М-1 НС                            | - | 0,050 (денари/килограм) |

## Член 6

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

|   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| - Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95      | - | 0,890 (денари/литар)    |
| - Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98      | - | 0,890 (денари/литар)    |
| - Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     | - | 0,300 (денари/литар)    |
| - Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) | - | 0,300 (денари/литар)    |
| - Мазут М-1 НС                            | - | 0,740 (денари/килограм) |

## Член 7

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот за акцизите, изнесуваат и тоа:

|   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| - Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95      | - | 21,826 (денари/литар)   |
| - Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98      | - | 21,705 (денари/литар)   |
| - Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     | - | 15,377 (денари/литар)   |
| - Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) | - | 6,313 (денари/литар)    |
| - Мазут М-1 НС                            | - | 0,100 (денари/килограм) |

## Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 27.08.2019 година и истата ќе се објави во "Службен весник на Република Северна Македонија" и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

## ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Со оваа Одлука се врши зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 0,95 %, во однос на малопродажните цени на нафтените деривати утврдени согласно Одлуката на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија од 19.08.2019 година.

Референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар во споредба со изминатиот седумдневен период бележат намалување кај бензинот во просек за околу 0,613% или за 3,50 \$/тон, кај дизелот има зголемување во просек за околу 0,447% или за 2,50 \$/тон, кај екстра лесното масло зголемување во просек за околу 0,144% или за 0,80 \$/тон и кај мазутот зголемување во просек за околу 2,762 % или за околу 10,00 \$/тон, поради што во структурата на цените на нафтените деривати е извршено соодветно прилагодување.

Курсот на денарот во однос на доларот во изминатиот седумдневен период изнесуваше 55,4543 ден/\$ и е за 0,923% повисок од курсот на доларот (54,9470 ден/\$) по кој беа формирани цените со претходната пресметка.

Имајќи ги предвид влијанијата на овие елементи во формирањето на цените на нафтените деривати според Методологијата, малопродажните цени на нафтените деривати согласно Методологијата за формирање на цените, се зголемуваат во просек за 0,95%.

Малопродажните цени на бензините ЕУРОСУПЕР БС-95 и ЕУРОСУПЕР БС-98 не се менуваат, односно остануваат на исто ниво како што биле утврдени со Одлуката од 19.08.2019 година, и со тоа малопродажната цена на ЕУРОСУПЕР БС-95 изнесува 66,50 ден/лит, додека малопродажната цена на ЕУРОСУПЕР БС-98 изнесува 68,50 ден/лит.

Малопродажните цени на дизелот ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V) и на Екстра лесното масло за домаќинство (ЕЛ-1) се зголемуваат за 0,50 ден/лит во однос на цените утврдени со Одлуката од 19.08.2019 година и со тоа малопродажната цена на дизелот ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V) изнесува 61,00 ден/лит, додека малопродажната цена на Екстра лесното масло за домаќинство (ЕЛ-1) изнесува 51,00 ден/лит.

Малопродажната цена на мазутот М-1 НС се зголемува за 0,924 ден/кг во однос на цената утврдена со Одлуката од 19.08.2019 година и со тоа малопродажната цена на мазутот М-1 НС изнесува 32,574 ден/кг.

Акцизите на нафтените деривати во сите групи на малопродажни цени се утврдени согласно со Законот за акцизи. Во малопродажните цени утврдени со оваа Одлука содржани се: надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој Закон и надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати.

Бр. 02-2890/1

26.08.2019

С к о п ј е

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Марко Бислимоски